

# Програмски концепт за радио програмскиот сервис

---

на: ТРГОВСКО РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО РАДИО ПУЛС ДООЕЛ НЕГОТИНО  
(полн назив на радиодифузерот)

РАДИО ПУЛС НЕГОТИНО  
(скратен назив на радиодифузерот)

1. **Формат на програмскиот сервис** (означете ја со X линијата пред форматот на програмскиот сервис што планирате да го емитувате)

**Програмски сервиси – говорно радио од општ формат:**

- Говорно радио од општ формат во кое застапените видови програми остваруваат најмалку две од трите медиумски функции;  
 Говорно радио со претежно образовен општ формат;  
 Говорно радио со претежно информативен општ формат;  
 Говорно радио со претежно забавен општ формат.

**Програмски сервиси – говорно радио од специјализиран формат:**

- Говорно радио од специјализиран формат со образовна функција;  
 Говорно радио од специјализиран формат со информативна функција;  
 Говорно радио од специјализиран формат со забавна функција.

**Програмски сервиси – говорно-музичко радио од општ формат:**

- Говорно-музичко радио од општ формат во кое застапените видови програми остваруваат најмалку две од трите мед. функции;  
 Говорно-музичко радио со претежно образовен општ формат;  
 Говорно-музичко радио со претежно информативен општ формат;  
 Говорно-музичко радио со претежно забавен општ формат.

**Програмски сервиси – говорно-музичко радио од специјализиран формат:**

- Говорно-музичко радио од специјализиран формат со образовна функција;  
 Говорно-музичко радио од специјализиран формат со информативна функција;  
 Говорно-музичко радио од специјализиран формат со забавна функција.

**Програмски сервис – музичко-говорно радио од општ формат:**

**Музичко-говорно радио од општ формат**

**Програмски сервис – музичко-говорно радио од специјализиран формат:**

Музичко-говорно радио од специјализиран формат

**Програмски сервис – музичко радио од општ формат:**

Музичко радио од општ формат

**Програмски сервис – музичко радио од специјализиран формат:**

Музичко радио од специјализиран формат

2. **Јазик/јазици на кој/кои ќе се емитува говорниот дел од програмскиот сервис**

(доколку планирате да го емитувате говорниот дел од програмата на повеќе јазици, наведете ги според планираната застапеност).

**Забелешка:** ОВА СЕ ОДНЕСУВА НА МАКЕДОНСКИОТ И НА ЈАЗИЦИТЕ НА ЕТНИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ КОИ ЖИВЕАТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МАКЕДОНСИ ЈАЗИК

3. **Колку часа дневно и колку часа неделно ќе емитувате програма**

(доколку планирате различен обем на програма во текот на деновите од неделата, дајте податоци за секој ден поединечно)

	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок	Сабота	Недела
Вкупно дневно (часови и минути)	24	24	24	24	24	24	24
Вкупно неделно (часови и минути)	168						

4. **Структура на планираната неделна програма**

Реден број	Структура	Времетраење (часови и минути)	Времетраење (часови и минути)	Процент % (говор - музика)
1.	Говорен дел	12:30:00	12:30:00	8,1%
2.	Музика	141:55:00	141:55:00	91,9%
3.	Други програмски сегменти (аудио комерцијални комуникации, објави на радиодифузерот во врска со неговите сопствени програми, соопштенија од јавен интерес, апели за добротворни цели, интермецо, верски програми, служби и проповеди, програми за физичка култура и рекреација, најавни и одјавни шпици, џинглови и авизо).	13:35:00	Вкупно од р.бр. 1+2	Вкупен % од р.бр. 1+2
			154:25:00	100%
4.	Вкупно:	168:00:00		

5. Структура на говорниот дел од планираната неделна програма (не се однесува на програмски сервис – музичко радио, до 5% говор)

1. Функции	2. Видови програма	3. Времетраење по вид програма (часови и минути)	4. Времетраење по функции (часови и минути)	5. Застапеност по функции (во проценти %)
Информативна функција	Вести/ТВ дневници	01:30:00	Вкупно времетраење на програмите со информативна функција	Процентуална застапеност на програмите со информативна функција
	Актуелно-информативна програма			
	Актуелно-информативна програма со документаристички пристап			
	Актуелно-информативна говорна шоу програма			
	Преноси или снимки од седници на органите на власта			
	Преноси или снимки од општествено-политички настани			
	Информативни магазини			
	Специјализирани информативни емисии			
	Информативно-забавна програма			
	Инфо-сервис	02:30:00		
	Информативна програма од областа на уметноста, културата и хуманистичките науки			
	Друга информативна програма	01:00:00		
			05:00:00	40,00%
Образовна функција	Образовна програма	01:00:00	Вкупно времетраење на програмите со образовна функција	Процентуална застапеност на програмите со образовна функција
	Образовно-забавна програма	00:30:00		
	Образовно-забавна програма за физичка култура и рекреација			
	Документарна програма			
	Документарно-забавна програма			
	Образовна програма од областа на уметноста, културата и хуманистичките науки	00:30:00		
	Документарна програма со религиозна тематика			
	Друга образовна програма			
			02:00:00	16,00%

<b>Забавна функција</b>	Забавно-информативна	04:00:00	<b>Вкупно времетраење на програмите со забавна функција</b>	<b>Процентуална застапеност на програмите со забавна функција</b>
	Забавна говорна шоу програма			
	Забавно-образовна програма	00:30:00		
	Забавно-документарна програма			
	Програми со хороскоп/тарот/јасновидци или толкување соништа			
	Спортска програма (пренос или снимка од спортски натпревари или настани и спортски магацини)			
	Радио драма (серији, серијали, хумор и сатира)			
	Музичка програма (музичко-говорни програмски целини, снимки и преноси од концерти, музички фестивали, опера и слично, музички спотови, музичка реалистична програма)			
	Игри (натпревари со ниска продукциска вредност, натпревари со висока продукциска вредност, квизови, игри на среќа и наградни игри)			
	Друга забавна програма	01:00:00		
			05:30:00	44,0%
			Вкупно од колона 4:	Вкупно од колона 5:
			12:30:00	100%
<b>Други програмски сегменти</b>	Аудио комерцијални комуникации	08:35:00		
	Објави на радиодифузерот во врска со неговите сопствени програми	01:00:00		
	Соопштенија од јавен интерес			
	Апели за добротворни цели			
	Интермецо			
	Верски програми, служби и проповеди			
	Програми за физичка култура и рекреација			
	Најавни и одјавни шпици, цинглови и авизо			
		04:00:00		
	<b>Вкупно други програмски сегменти:</b>	13:35:00		
<b>Вкупно од колона 3:</b>	26:05:00			

Примено: 23-12-2014

Орг. единица	Број	Помош	Вредност
08	671		

6. Предвидена застапеност на сопствена програма на неделно ниво (изразена во часови):

(не се однесува на програмски сервис – музичко радио, до 5% говор)

**Забелешка:** ОВА СЕ ОДНЕСУВА САМО НА ПРОГРАМАТА ПРОИЗВЕДЕНА ОД СТРАНА НА РАДИОДИФУЗЕРОТ, ВО КОПРОДУКЦИЈА И НА ПРОГРАМАТА НАРАЧАНА ОД РАДИОДИФУЗЕРОТ

\_\_\_\_\_11\_\_\_\_\_ часови

7. Дали планирате поголема застапеност на македонски аудио дела (изворно создадена програма) на дневно ниво од законски утврдениот минимум: за 2015 година – најмалку 40%, за 2016 година – најмалку 50%? (изразено во проценти)

(не се однесува на програмски сервис од специјализиран формат)

ДА \_\_\_\_\_%

НЕ X

8. Дали планирате, во текот на годината, да емитувате програми со кои се поттикнува развој и зачувување на националната култура?

ДА \_\_\_\_\_ часови

НЕ X

9. Застапеност на програми, во текот на неделата, што ќе третираат настани, информации и други содржини од значење за подрачјето во кое ќе се емитува програмскиот сервис (изразено во часови)

(не се однесува на програмски сервис – музичко радио, до 5% говор и за радио сервис на државно ниво)

Со информативна функција \_\_\_\_\_2\_\_\_\_\_ часови

Со образовна функција \_\_\_\_\_1\_\_\_\_\_ часови

Со забавна функција \_\_\_\_\_2\_\_\_\_\_ часови

Во прилог на овој Образец на програмски концепт треба да се достави:

- Детална неделна програмска шема, прикажана ден по ден.

### 10. Структура на планираната музика (неделно)

1. Вид	2. Жанр	3. Времетраење (%)
Народна	Традиционална	25%
	Етно/World music	3%
	Новосоздадена народна музика	25%
	<b>Вкупна народна музика:</b>	<b>53%</b>
Популарна (забавна)	Поп	35%
	Џез	
	Блуз	
	Рок/Рок енд рол	12%
	Електронска музика/техно	
	<b>Вкупна забавна музика:</b>	<b>47%</b>
Класична		
Духовна		
<b>Вкупна музика:</b>		<b>100%</b>

### 11. Структура на музиката по јазик (во проценти)

Јазик	Процент
Македонски	80%
Албански	
Српски	5%
Турски	
Ромски	
Влашки	
Бошњачки	
Хрватски	5%
Словенечки	
Англиски	10%
Француски	
Шпански	
Португалски	
Др. јазици	
<b>Вкупно:</b>	<b>100%</b>

Класификацијата на музичките жанри и стилови е извршена согласно Националната класификација на културно наследство ("Службен весник на РМ" бр.37/06) и универзалната децимална класификација, што ги користат Министерството за култура и Народната универзитетска библиотека "Климент Охридски".

#### Народна музика:

- Традиционална: изворна музика-неавторизирана;
- Етно/World music;
- Новосоздадена народна музика (новокомпилирана народна музика): новосоздадена народна музика во народен дух, турбо фолк, диско фолк, поп фолк.

#### Класична музика:

Средновековна, ренесансна, барокна, рококо, класика, романтизам, импресионизам, експресионизам итн.

#### Духовна музика:


Православна, католичка, протестантска, еврејска-исламска, будистичка, хинду, госпел - црнечки спиритуали, мантри итн.

#### Популарна (забавна) музика:

- Поп: disco, dance, hip hop, pop rock, rhythm and blues (R&B), soul, funk, rap, reggae, ska, dub итн.;
- Џез: ragtime, dixieland, swing, be-bop, hard-bop, cool jazz, free jazz, fusion, smooth jazz, acid jazz итн.;
- Блуз;
- Рок/Рок енд рол: rockabilly, acid rock, hard rock, punk, folk rock, psychedelic rock, progressive rock, heavy metal, new wave, hard rock, alternative rock, grunge, Britpop, indie rock, soft rock итн.;
- Електронска музика/Техно: house, acid, goa, trance, jungle, drum итн.

Место: Неготино

Датум: 15 . 12 . 2014 г.



За подносителот на пријавата  
Управител /овластено лице :

[Signature]